

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 209

10 октомври 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3278. Указ бр. 12 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	3283. Правилник за формата и содржината на барањето, како и формата и содржината и начинот и постапката на издавање на дозволата за собирање на засегнати и заштитени дивни видови растенија, габи, животни и нивни делови.....	5
3279. Указ бр. 13 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	3284. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	11
3280. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување	2	3285. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ..	11
3281. Решение за престанок на службата на нотарот	2	3286. Решение за запишување на акционерско друштво во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	11
3282. Правилник за изменување на Правилникот за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистерска ознака.....	3	3287. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
		Огласен дел	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3278.

Указ бр. 12

10 октомври 2019 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)

СЕ РАЗРЕШУВА

**бригаден генерал МЕТОДИ СИМЕОН ХАЦИ-
ЈАНЕВ**

**од должноста: КОМАНДАНТ НА ПОЛК ЗА
СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ ВО ГЕНЕРАЛШТА-
БОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

ФЧ: бригаден генерал, по формација полковник-
бригаден генерал
лична ВЕС: 31179

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1132/1
10 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

3279.

Указ бр. 13

10 октомври 2019 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)

СЕ ПОСТАВУВА

**бригаден генерал МЕТОДИ СИМЕОН ХАЦИ-
ЈАНЕВ**

**ЗА КОМАНДАНТ НА КОМАНДА ЗА ОБУКА И
ДОКТРИНИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31179

до сега: командант на полк за Специјални Опера-
ции во Генералштабот на Армијата на Република Се-
верна Македонија

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1133/1
10 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3280.

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 8 од Зако-
нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 33/15, 5/16,
127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 108/19), министе-
рот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР- МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ ДОСИЕЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕР- СТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И НАЧИНОТ НА НИВНО МЕНАЦИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ

Член 1

(1) Во Правилникот за формата и содржината на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/19), во член 12, став (1), во алинејата 1 точката и запирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.

(2) Алинејата 2 се брише.

Член 2

(1) Во член 14, став (2), во алинејата 1 точката и за-
пирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврз-
никот „и“.

(2) Во алинејата 2 сврзникот „и“ на крајот на рече-
ницата се заменува со точка.

(3) Алинејата 3 се брише.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-77431/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3281.

Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.
72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го
донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Ирфан Асани, со службено седиште
на подрачјето на Основниот суд во Тетово му преста-
нува службата на нотар поради навршени 64 години
возраст.

2. Решението влегува во сила на ден 18.10.2019 година.

О б р а з л о ж е н и е

Со Решение на министерот за правда бр. 08-2793/1
од 26.8.2003 година, врз основа на Десетиот конкурс за
именување на нотари, лицето Ирфан Асани е именуван
за нотар на подрачјето на Основниот суд во Тетово.
Нотарот Ирфан Асани од Тетово, роден на ден
18.10.1955 година, на ден 18.10.2019 година навршува
64 години возраст, поради што ги исполнува условите
за престанок на службата на нотарот.

Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Министерството за правда одлучи како во диспозити-
вот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на Решението.

Бр. 09-4039/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р **Рената Дескоска, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**3282.**

Врз основа на член 64 став 3 и член 68 став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ
ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ И БАЖДАРЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ,
ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТЕРСКА ОЗНАКА****Член 1**

Во Правилникот за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 86/19), во членот 60 ставот 2 се менува и гласи:

„Насловната страна на пловидбената дозвола содржи:

- Прв дел: Република Северна Македонија, Министерство за транспорт и врски, Капетанија на пристаништата - Охрид, националната ознака "МК", пловидбена дозвола, национална ознака "МК" во продолжение реден број на образецот на пловидбената дозвола 00000, место за запишување на регистарската ознака и место за запишување на името на чамецот.

- Втор дел: забелешка;

- Трет дел: важност на пловидбената дозвола до, рубрики за важноста на пловидбената дозвола, печат и потпис на овластено лице; “

Ставот 3 се менува и гласи:

„Внатрешната страна на пловидбената дозвола содржи:

- Прв дел во кој се наведени податоци за сопственикот: број на пловидбената дозвола, дата на првата регистрација, место за печат и потпис на овластено лице, име и презиме, односно назив на сопственикот, адреса, седиште, носител на правото на користење, седиште, вид на пловниот објект, корисна носивост (t)/лица на чамецот;

- Втор дел во кој се наведени податоци за чамецот: должина, ширина и висина, газење (истиснина) и носивост, број на труп, податоци за механичкиот двигател (тип, марка, јачина и сервиски број), број на членови на екипаж и

- Трет дел во кој се наведени опремата и подрачјето на пловидба: опрема за чамец за вршење на стопанска дејност, подрачје на пловидба, опрема за чамец за лични потреби и подрачје на пловидба.“

Член 2

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 01 - 8449/1
7 октомври 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 3

Важност на пловидбената дозвола до: Validité du permis de navigation le: М.П. овластено лице Sceau personne autorisée М.П. овластено лице Sceau personne autorisée М.П. овластено лице Sceau personne autorisée М.П. овластено лице Sceau personne autorisée М.П. овластено лице Sceau personne autorisée М.П. овластено лице Sceau personne autorisée	Забелешка: Mention:	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА - ОХРИД CAPITAINEURIE DES PORTS - OHRID МК ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА PERMIS DE NAVIGATION МК 00000 Регистарска ознака No. de registre Име на чаменот Nom de bateau
--	---------------------------------------	--

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ DONNÉES DU PROPRIÉTAIRE Број на пловидбена дозвола Numéro du permis de navigation Дата на прва регистрација Date du premier enregistrement МП Sceau Овластено лице Personne autorisée Име и презиме (назив) Prénom et nom (appellation) Адреса Adresse Седиште Siège Носител на право на користење Titulaire du droit de navigation Седиште Siège Вид на пловен објект Type de l'objet de navigation Корисна носивост (t) Capacité de transport (t) Лица Personnes	ПОДАТОЦИ ЗА ЧАМЕЦОТ DONNÉES DU BATEAU Должина Longueur Широчина Largeur Висина Hauteur Газене мин. макс. Ligne de flottaison min. max. Носивост Capacité Број на труп Numéro de chasis Тип, марка, јачина, сервисан број на механички двигател Type, marque, force, numéro de série de moteur Екипаж (број) Équipage (nombre)	ОПРЕМА И ПОДРАЧЈЕ НА ПЛОВИДБА EQUIPEMENT ET ZONES DE NAVIGATION Опрема за чамен за вршење на стопанска дејност Équipement du bateau pour effectuer des activités économiques Подрачје на пловидба Zone de navigation Опрема за чамен за лични потреби Équipement du bateau pour des fins personnelles Подрачје на пловидба Zone de navigation
---	---	---

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3283.

Врз основа на член 23 став (8) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО,
КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗ-
ВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ И
ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ,
ЖИВОТНИ И НИВНИ ДЕЛОВИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето, како и формата и содржината и начинот и постапката на издавање на дозволата за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивните делови.

Член 2

(1) Барањето за издавање на дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивните делови се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови (во понатамошниот текст: барање) се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Дозволата за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивните делови се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на дозволата за издавање на дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и

нивните делови (во понатамошниот текст: дозвола) се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Барањето се доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина.

(2) Кон барањето се приложуваат копии од претходни дозволи за собирање, доколку ги има.

(3) Доколку се бара дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови на земјиште или шума којашто е во приватна сопственост кон барањето се доставува и согласност за собирањето од сопственикот на земјиштето или шумата.

(4) Доколку се бара дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови на шумско земјиште или шума која е во државна сопственост, кон барањето се доставува и копија од договор склучен со Јавното претпријатие „Национални шуми“.

(5) Во случај кога се бара дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови во заштитено подрачје, Управата за животна средина пет дена од денот на приемот на барањето доставува копија од барањето до субјектот кој управува со заштитеното подрачје.

(6) Субјектот од став (5) на овој член најдоцна 15 дена од денот на приемот на барањето доставува мислење до Управата за животна средина во кое дава оценка за тоа дали во планот и годишните програми за управување со заштитеното подрачје за управување на заштитеното подрачје не е забрането собирањето на бараните диви видови растенија, жаби и животни и нивните делови.

Член 5

(1) Во постапката за издавање на дозволата се земаат предвид следните податоци наведени во барањето:

1) Дали собирањето на засегнатите и заштитените диви видови растенија, габи и животни и нивните делови се врши со користење на технички средства коишто не ги оштетуваат или уништуваат примероците од одреден вид, односно нивните живеалишта.

2) Дали собирањето на засегнатите и заштитените диви видови габи и нивните делови се врши на начин што:

- Се собираат само плодносните тела, исклучиво со нож за да не се оштети мицелиумот;

- Не се собира:

а) мицелиумот на габите;

б) млади плодни тела кои се уште не спорулирале;

в) стари плодни тела со мала употребна вредност, а богати со спори;

г) единки од видовите вргањ, буковка, јајчарка ако пречникот на капата е помал од 4cm;

д) единки од видовите лисичарки освен реткиот вариетет аметистна лисичарка, шампињони и црна труба ако пречникот на капата е помал од 2cm;

ѓ) стари и болни примероци.

- собирањето на ретки видови подземни габи (тарфуфи) се врши само со помош на еден трениран пес или други животински видови во екот на денот. Ископување на габите се врши само на местото на наоѓање, а дупките настанати со ископувањето се полнат со ископаната земја, со затрупување на трулите и црпливи примероци.

3) При собирањето на загрозеи видови лишаи да не се оштетува кората на стеблото од кое се врши собирањето.

4) Дали собирањето на засегнатите диви видови растенија и нивните делови се врши во оптимална фаза на вегетативниот развој за користење, а кај видовите од кои се користат подземните органи, дали се остава делот на подземниот орган во земјата со вегетативната пупка.

5) Да не се врши:

- корнење или оштетување на подземните органи (корен, ризом и др.) кај видовите од кои се користат надземните органи, односно делови:

- кршење на стебла и гранки од дрва и жбунови при собирање на плодови, цветови или листови и нанесување друг вид на штета на односниот вид;

- собирање во близина на прометни сообраќајници, индустриски комплекси и на депонии;

- собирање на повеќе од две третини од единките на местото на собирање.

6) При собирање на корени и луковици 80% од постојната популација да се остава недопрена;

7) При собирање на листови, 70% од листовите на растението да се оставаат;

8) При собирање на цветови 30% од цветовите на секое растение и 20% од цветовите на растителната популација да се оставаат недопрени;

9) При собирање на семиња 30% од нив да се остават за размножување;

10) При собирање на плодови 20% од нив да се остават за размножување, и

11) При собирањето да не се користат стапици, гребла или други алатки кои можат да го уништат видот или неселективно да го заробат видот.

Член 6

(1) Врз основа на проверката на податоците од барањето од член 5 на овој правилник и мислењето од член 4 став (6) на овој правилник, Управата за животна средина најдоцна 60 дена од денот на добивањето на барањето доставува мислење за издавање на дозволата, како и предлог на дозволата или решение со кое се одбива барањето за издавање на дозволата до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата.

(2) Во случаите од член 4 ставови (4) и (5) на овој правилник Управата за животна средина една копија од дозволата доставува на субјектот кој е задолжен да управува со заштитеното подрачје, како и до Јавно претпријатие „Национални шуми“.

Член 7

Со денот на влегувањето на сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за издавање дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/09).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.13-5058/1
25 септември 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Скопје**БАРАЊЕ**

**за издавање дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови
растенија, габи и животни и нивните делови**

Инструкции за пополнување на образецот:

-Пополнете го образецот во кирилично писмо со големи букви

Наведете дали подносителот е: ☐ Физичко лице ☐ Правно лице

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО	
Име и презиме на подносителот на барањето за физичко лице/ Назив на фирмата се работи за правно лице	
Име и презиме и контакт податоци на одговорното лице за барањето	
Други информации за подносителот на барањето	Адреса на работно место:
	Град: Поштенски број:
	Тел: Факс:
	Електронска адреса:

ПОДАТОЦИ ЗА ЛОКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ			
Ред. Бр.	Научното и народното име на видот или негов дел	Локација/подрачје на собирање (адреса, општина и други податоци) Доколку се собира во заштитено подрачје се наведува и називот на субјектот кој управува со заштитеното подрачје	Количина
Да се опише начинот на собирање и средствата што ќе се користат за собирањето			
Да се опише кој дел од видот се собира (доколку се собира само дел)			
Состојба во која видот се собира			
Со која цел се собира видот			

Датум и место

Подносител на барањето

Прилог 2



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Скопје

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Министерството за животна средина и просторно планирање ја издава следната

ДОЗВОЛА

за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови

1. На _____
(име и презиме/назив на правното лице и адреса)
2. се издава дозвола за собирање на следните засегнати и заштитени диви видови растенија, габи или животни и нивни делови:

Ред. Бр.	Научното и народното име на видот или негов дел	Локација/Подрачје на собирање	Количина

3. Собирањето на видовите од точка 2 на оваа дозвола ќе се изврши на следниот начин:

4. Дозволата се издава со важност од до _____

5. (носителот на дозволата) _____

се обврзува до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 30 дена од завршувањето на собирањето/или истекот на дозволата да му достави податоци за собраната количина на засегнатиот и заштитен див вид растение, габа или животно и негов дел од оваа дозвола

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Правна поука: Против оваа дозвола може да се изјави жалба во рок од 15 дена од приемот на дозволата до Второстепената комисија на Владата на Република Северна Македонија за решавање на прашање од областа на животната средина. Кон жалбата се приложуваат административни такси од 250 денари.

Скопје,

Министерство за животна средина и
просторно планирање

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3284.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) постапувајќи по Барањето бр. УП1 08-79 од 18.9.2019 година поднесено од Илирика Инвестментс АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Васко Митев за директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Васко Митев за директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Васко Митев за директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје се дава за период од 4 (четири) години, заклучно до 16.9.2023 година согласно Одлука од Собранието на акционери на Илирика Инвестментс АД Скопје од 17.9.2019 година со која се врши избор/реизбор на членови на Одборот на директори на Илирика Инвестментс АД Скопје и Одлука на Одборот на директори на Илирика Инвестментс АД Скопје бр. 0202-51 од 17.9.2019 година за именување на Васко Митев за директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Васко Митев од функцијата директор на брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП 1 08-79
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

3285.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по барањето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 30.9.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 7.10.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 4.878 обични акции, во вредност од 487.800 евра односно 29.996.871,00 денари согласно Одлуката број 27-8893/1 од 26.9.2019 година за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје, со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собрание на акционери на друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката број 27-8893/1 од 26.9.2019 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП 1 Број 10-80
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

3286.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 85/2018), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување-пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 29.5.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото за земјоделско производство и трговија ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД НЕГОТИНО со матичен број 04195094 и со седиште на населено место без уличен систем Црвени Брегови, Неготино СЕ ЗАПИШУВА во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Друштвото од точка 1 на ова Решение е должно да ги почитува одредбите од Законот за хартии од вредност и подзаконските акти за доставување и објавување на извештаите на акционерското друштво во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото од точка 1 на ова Решение во рок од 15 дена од приемот на ова Решение да уплати еднократен годишен надоместок во износ од 7.000 денари за водење, разгледување и проверка на извештаите на акционерското друштво во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП 1 Број 10-81
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3287.

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 30.9.2019 година, се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Милетино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Милетино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Милетино.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-13026/1
30 септември 2019 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р **Борис Тунцев, с.р.**



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје**

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.

Директор и одговорен уредник – **Мартин Костовски**

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019209

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: **300000000188798.**

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.